

## НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА "НОВИ ГРАНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ - ВОДЕЊЕ БИЗНИС ВО МАКЕДОНИЈА"

**Р**епублика Македонија мора да продолжи со реформските процеси и со транспарентна борба против корупцијата на непартиска основа. Ова накусо е заклучокот од минатонеделниот бизнис форум, на кој фокусот беше ставен на идентификувањето на можностите за тргување во Македонија, а чиј покровител беше американската Амбасада во Скопје.

За Македонија да успее да го зголеми својот стопански раст и да привлече што повеќе странски инвестиции и да се зголеми трговската размена, новата Влада треба итно сериозно да се зафати со реформите и со искоренувањето на криминалот и на корупцијата во земјава, а за постигнување на овие цели САД се подготвени на Македонија да ѝ помогнат во сите сфери.



**БЕЗ "ПОТСЕТУВАЊЕ" ВО МАКЕДОНИЈА НИШТО НЕ ПОМИНУВА, АМБАСАДОРКАТА МИЛОВАНОВИЌ**

**Американската амбасадорка во државата, Џилиен Миловановиќ, на оваа Конференција по којзнае кој пат "потсети" дека новата Влада под итно треба сериозно да се зафати со реформите и со искоренувањето на криминалот и корупцијата во земјава, за што САД се подготвени на Македонија да ѝ помогнат во сите сфери.**

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

# ПОЛИТИЧКИ ЛЕКЦИИ ЗА ЕКОНОМСКИ НАПРЕДОК

"Стабилна економска средина, постојан, но скроман економски раст, стабилен девизен курс и намален јавен долг, се само дел од резултатите кои ги постигна Македонија во изминатиов период", истакна американската амбасадорка во земјава, Џилиен Миловановиќ, на конференцијата "Нови граници за инвестиции - Водење бизнис во Македонија".

Според Миловановиќ, Македонија станува интегрален член на светската економија, потенцирајќи дека државата мора двојно да ги зголеми напорите за да создаде транспарентна деловна клима, зашто Македонија има огромен потенцијал и завидлив интелектуален капитал, што е голема предност.

"Сега е време тоа да се искористи. САД и натаму ќе ја поддржуваат Македонија и остануваат нејзин значаен партнер. Ќе соработуваме со приватниот сектор за да се подобри конкурентноста", порача Миловановиќ.

Таа ја поздрави заложбата на македонската Влада за борба против организираниот криминал и корупцијата, со напомена дека овој процес мора да се води транспарентно и на непартиска основа.

Обраќајќи се пред присутните, министерот за финансии Трајко Славески рече дека приоритет на Владата е да ја

### СМЕНИТЕ ВО ЦАРИНАТА НА ТАПЕТ

**Министерот за финансии Славески рече дека Владата ќе ја продолжи твининг програмата со Холандската царина и соработката со КАФАО МАК мисијата и ќе даде свој придонес во реформата на Царината. Претставниците на меѓународната заедница во Македонија повеќе пати ѝ сугерираат на Владата дека не треба да врши линеарни смените во сите ресори. Во Владата потврдуваат дека од дипломатите слушаат препораки да бидат задржани службениците кои ја познаваат технологијата на работење на европските институции и кои имаат искуство во европските проекти.**

интегрира Македонија во регионалната и во глобалната економија.

"Првиот чекор ќе биде либерализирање на економијата и подобрување на инфраструктурата. Мораме да ги зголемиме ефикасноста на царинското работење, функционирањето на граничните преми-

ни и аеродромите", нагласи Славески.

Планираните економски мерки предвидуваат и одржување на макроекономската стабилност.

"Макроекономската стабилност е предуслов за микрореформите, а сите реформи се насочени кон подобрување на деловната клима и обезбедување поволни услови за работа на приватниот сектор", рече Славески.

Тој потенцира дека Владата ќе го намали данокот на профит кој сега изнесува 15 отсто и ќе воведат единствен данок на личен приход.

Министерката за економија, Вера Рафајловска, ја повтори цврстата определба на Владата да го продолжи и да го интензивира процесот на економски реформи.

"Мерките за подобрување на деловното опкружување мора да бидат насочени кон сите сегменти на македонското општество. Тоа се, пред сè, јавната администрација и катастарот, легислативата за почнување и водење бизнис, даночниот, банкарскиот, царинскиот и судскиот систем, пазарот на работна сила, како и борбата за елиминирање на сивата економија", напомна Рафајловска.

На Конференцијата која ја организира американската Амбасада во Скопје присуствуваа околу сто бизнисмени.